

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ПЕДИЈАТРИЈА-КЛИНИЧКА ПРАКСА</b>			
2.	Код	ОМ- 613			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Педијатрија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Раководител на катедрата Проф.д-р Ката Маринова *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Педијатрија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиели кредити (положен испит) од Педијатрија			
10.	<b>Цели на предметната програма: Запознавање со дијагностичките и терапевтски процедури од областа на клиничката педијатрија</b>				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> 1. Прием на дете во болница 2. Особеност на земање на анамнеза на секој оддел 3. Особености на клиничкиот преглед на детето на одделение за: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хематологија</li> <li>• Онкологија</li> <li>• Кардиологија</li> <li>• Ендокринологија</li> <li>• Пулмологија</li> <li>• Имунологија</li> <li>• Гастроентерологија</li> <li>• Неврологија</li> <li>• Метаболизам</li> <li>• Неонатологија</li> <li>• Нефрологија</li> <li>• Интензивна нега</li> </ul> 4. Создавање на алгоритам на дијагностичка постапка, работна дијагноза и план за лекување на поединечни клинички случаи 5. Учество во практичната работа на одделот: <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализа на урина</li> <li>• крвна слика и размаска</li> <li>• преттрансфузиони тестови со легална документација</li> <li>• инсерција на уринарен катетер</li> <li>• ЕКГ (техника и анализа)</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• кардиопулмонална ресусцитација</li> <li>• интерпретација на Ртг на бели дробови</li> <li>• инекции (субкутано, интрамускулно, интравенски)</li> </ul> <p>6. Да види и асистенција на интервенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стернална пункција и размаска</li> <li>• плеурална пункција</li> <li>• абдоминална пункција</li> <li>• инсерција на гастрична туба и гастрична лаважа</li> <li>• инсерција на централен венски катетер</li> <li>• мерење на централен венски притисок</li> <li>• континуирано мерење на гликемија</li> <li>• континуирано мерење на притисок (холтер)</li> <li>• мерење на гликемија со глукометар</li> <li>• гастроскопија, трахеална интубација</li> <li>• артефициелна вентилација</li> <li>• перитонеална дијализа</li> </ul> <p>Клиничката пракса ќе се организира вовек на 3 работни недели со полно работно време од 8 часа. Ќе бидат организирани 4 турнуси во тек на XI и XII семестар. Во тек на турнусот се менуваат одделите и менторите. Секојдневните активности на студентот ќе се бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат верифицирани со потпис на менторот.</p>			
12.	<b>Методи на учење:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учество на стручните состаноци на Клиниката</li> <li>• Учество во секојдневната работа на одделенијата при Клиниката за педијатрија</li> <li>• Учество во интервенции од областа на педијатријата</li> </ul>			
13.	Вкупен расположив фонд на време	180 часови		
14.	Распределба на расположивото време	120 часови вежби 60 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	120 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Домашно учење	60 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Студентот е задолжен да присуствува активно да учествува во праксата в тек на 3 недели 15 работни дена по часа мин. – макс. Пракса бодови-присуство 33 бода активност (вештини) 3,4 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Студентот треба да освои минимум 60 бода Оценувањето на студентот е описно положил		

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> Зададобиепотписидаосвоиминмумбодови за положување студентотепотребнодајапосетувапраксата и да ги совлада сите активности и вештини предвидени со предметната програма			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	<a href="#">R. Kliegman</a> , В. <a href="#">Stanton</a> , <a href="#">J. St. Geme</a> , <a href="#">N. Schor</a> , <a href="#">R. Behrman</a>	Nelson Textbook of Pediatrics, 19th edition	Elsevier Health Sciences	2011
	2	Душко Мардешкиќ	Педијатрија	Школска књига, Загреб	2003
	3	T.Lissauer, G. Clayden	Illustrated Textbook of Pediatrics	Mosby Elsevier	2011
	4	Кузмановска Д. Грујовска С	Физикална дијагноза во педијатријата	Медицински факултет, УКИМ	2011
	Доплнителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2	1	Мери Рудолф, Тим Ли, Малколм Левен	Педијатрија и здравје на детето-превод (проект на Влада на Р.М)	Арс Ламина, Скопје	2012

Раководител на катедра: проф.д-р Ката Мартинова